



ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

www.iph.mk

Ул." 50 Дивизија " бр.6, 1000 СКОПЈЕ

Тел: 02 3 125 044, 3 223 033; Факс: 02 3 223 354

ОДДЕЛ ЗА ЕПИДЕМИОЛОГИЈА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА

БИЛТЕН

за движењето на акутните заразни заболувања во Република Северна Македонија
во месец **о к т о м в р и**, 2020



Скопје, 19.11.2020


Во текот на месец октомври 2020 година, во Република Северна Македонија, регистрирани се вкупно **63** заболени лица од акутни заразни заболувања (без грип, туберкулоза, СИДА, АФП и хронични носителства на хепатит Б и Ц и ХИВ) со вкупна инциденца од **3,0 на 100.000 жители**.

Во текот на месец октомври се бележи намалување на вкупниот број на заболени лица за 69,4% во однос на претходниот месец септември 2020 (n=206). Во однос на октомври 2019 (n=1477), како и во однос на аритметичката средина за периодот 2015–2019 (n=1790), се регистрира намалување на пријавените лица од акутни заразни заболувања за 95,7% и 96,5% соодветно. (Графикон 1)

Во вкупниот број на заболени во 2020 година, регистрираните случаи во месец октомври учествуваат со 1,5%. Кумулативниот број на заболени во 2020 е намален за 73,9% во однос на кумулативната за истиот период во 2019 година.

Намалувањето на бројот на заболени лица може да се објасни со текот на постоечката пандемија на КОВИД-19 и можното нарушување на системот за надзор со оглед на тоа што сите чинители се вклучени во одговор кон пандемијата.

Графикон 1. Број на заболени од заразни болести по месеци во 2020 и аритметичка средина за 2015-2019




Во месец септември, најголем број акутни заразни заболувања на ниво на ЦЈЗ се регистрирани на територија на ЦЈЗ Куманово (n=26 или 41,3%), а најмал број е регистриран во ЦЈЗ Охрид (n=2 или 3,2%). (Табела 1 во Прилог)

Највисока инциденца на 100.000 жители на ниво на ЦЈЗ е регистрирана на територијата на ЦЈЗ Куманово (I=14,8/100.000), а најниска е инциденца во ЦЈЗ Скопје (0,6/100.000). (Графикон 2)

Највисока инциденца на ниво на ПЕ е регистрирана на територијата на Кратово (I=83,6/100.000).

Во месец октомври 20 ЦЈЗ/ПЕ не пријави заболени лица на територијата што ја покриваат (Табела 1 во Прилог).

Графикон 2: Број на заболени и инциденца од акутни заразни заболувања по ЦЈЗ во септември, 2020



Во однос на поделбата на акутните заразни заболувања по групи, најголем број од заболувањата во месец октомври припаѓаат на **цревни заразни заболувања** (n=33; 52,4%) (Графикон 3), со инциденца од 1,6/100.000. Од нив, најголем број, процент (n=18; 54,5%) и инциденца (I=0,9/100.000), чинат пријавите за ентероколити.

Следуваат 9 случаи на инфекции предизвикани од E.Coli, 5 салмонелози, и еден случај на бактериски алиментарна инфекција. (Табела 1 во Прилог)


На второ место е групата на **останати акутни заразни заболувања**, каде се регистрирани 12 случаи (19,0), (I=0,6/100.000), сите пријавени случаи се шуга (Графикон 3) (Табела 1 во Прилог).

Во месец октомври е групата на **капкови заразни заболувања**. Пријавени се 10 заболени (15,9%) (Графикон 3), со инциденца од 0,5 на 100.000 жители. Од нив, најголем број, процент (n=9; 90,0%) и инциденца (I=0,4/100.000), чинат пријавите на овчи сипаници. Од оваа група регистрирано е и едно лице со инфективна мононуклеоза (Графикон 3) (Табела 1 во Прилог).

Од групата на **зоонози**, во септември не се регистрирани случаи (Табела 1 во Прилог).

Во групата на **сексуално и крвно преносливи инфекции** (без ХИВ/СИДА) се регистрирани 8 заболени; (12,7%, I=0,4/100.000). Во текот на месец пријавени се 7 случаи на инфекции со хламидија и еден случај на хепатит Б вирус (Табела 1 во Прилог).

Графикон 3: Структура на заболени по групи на заболувања во октомври, 2020



ХИВ/СИДА И ДРУГИ СЕКСУАЛНО ПРЕНОСЛИВИ ИНФЕКЦИИ

Во текот на месециоктомври, пријавени се 2 нови случаи на ХИВ (Табела 3 - Прилог). Пријавените лица се од машки пол, а во однос на возраста, припаѓат на возрасната група 20-29 години. Според местото на живеење, регистрираните се од Скопје. Пријавен е еден смртен случај од СИДА, на 41 годишна возраст, и со место на живеење од Скопје.

Согласно постоечката евиденција на пријавени случаи (заклучно со 31.10.2020), кумулативниот број на лица регистрирани со ХИВ/СИДА во Р. Северна Македонија, за периодот 1987–2020 изнесува 495.

Од вкупниот број на досега регистрирани случаи за кои има податок (n=491):

- 105 лица починале, а
- 388 лица живеат со ХИВ/СИДА.

ВАКЦИНО-ПРЕВЕНТАБИЛНИ ЗАБОЛУВАЊА

Во однос на вакцино-превентабилните заболувања, во октомври 2020 година, регистрирано е едно заболено лице (без туберкулоза), со инциденца I=0,05/100.000 жители. (Табела 2 во Прилог)

Пријавеното лице е со хепатит Б вирус, согласно Календарот за имунизација подлежи на вакцинација и истото не е вакцинирано.

ЕПИДЕМИИ

Во текот на август месец, до ИЈЗ нема пристигната **пријава за епидемија на заразна болест**.

СМРТНИ СЛУЧАИ

Во текот на месец септември не е регистриран смртен случај.

СОСТОЈБАТА СО COVID-19 ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во текот на месец октомври, на територијата на Северна Македонија на пријава на заболување/смрт од заразна болест, пријавени се вкупно случаи 14.356 (I=693,8/100.000) и 246 пријави на смртни случаи.

Најголем број на заболени пријавени се од ЦЈЗ Кочани (n=523) со инциденца (I=477,9/100.000), 470 пријави Битола (I=255,7/100.000) од ЦЈЗ Струмица со 322 инциденца (I=302,2/100.000).

Од почетокот на пандемијата, заклучно со 31.10.2020, пријавени се вкупно 32489 случаи на COVID-19 (I=1570,1/100.000) и 1011 смртни случаи.

Во текот на месец октомври, според податоците од кој располагаме согласно пријавите од лабораториите и анкетите добиени од центрите за јавно здравје, на територијата на Северна Македонија пријавени се вкупно 14.356 случаи (I=693,8/100.000) и 264 смртни случаи од COVID-19.

Најголем број на заболени пријавени се од ЦЈЗ Скопје (n=6988) со инциденца (I=1.131,4/100.000), 842 пријави Тетово (I=263,5/100.000) од ЦЈЗ Струмица со 734 инциденца (I=688,8/100.000).

Најголем број починати лица на месец октомври се регистрирани на територијата на ЦЈЗ Скопје – 80, следува ЦЈЗ Прилеп со 21 и ЦЈЗ Тетово 18 смртни случаи.

ЛАБОРАТОРИСКИ ИЗОЛИРАНИ ИЛИ НА ДРУГ НАЧИН ДОКАЖАНИ ПРИЧИНТЕЛИ НА ЗАРАЗНИ ЗАБОЛУВАЊА И РЕЗИСТЕНЦИЈА НА АНТИБИОТИЦИ

Во овој Билтен е даден приказ на евидентираните *Пријави за изолиран-докажан причинител на заразна болест и резистенција на антибиотици*, пристигнати во ИЈЗ во текот на месец октомври, 2020 година (n=1725).

Пријави се добиени од микробиолошките лаборатории од териториите на 9 ЦЈЗ. Најголем број пристигнати пријави се од лабораториите кои се наоѓаат на територијата на ЦЈЗ Скопје (n=1454; 84,3%), ЦЈЗ Битола (n=200; 11,6%), ЦЈЗ Куманово (n=38; 2,2%), ЦЈЗ Прилеп (n=12; 0,7%), ЦЈЗ Штип (n=9; 0,5%), ЦЈЗ Велес (n=4; 0,2%) и по три изолати или по 0,2% пријавен е од ЦЈЗ Струмица и ЦЈЗ Тетово и еден изолат ЦЈЗ Охрид.

Најчесто докажани/ изолирани причинители во месец октомври се: *SARS-CoV-2* (n=791; 45,8%), и *MRSA* (n=260; 15,1%) и *Salmonella enteritidis* (n=104; 6,0%).

Во однос на пријавите за резистенција на антибиотици, покрај пријавените *MRSA*, пријавени се резистенции за 18 пријави на *E. Coli*, *ESBL*, и 14 изолати за *Klebsiella spp*, *ESBL*.

Во однос на лабораториите кои пријавуваат резистенција (без *MRSA*), (n=32) се пријавени од микробиолошката лабораторија на територија на ЦЈЗ Скопје (n=29), ЦЈЗ Битола (2) и ЦЈЗ Тетово (1).

БОЛЕСТИ КОИ СЕ РЕГИСТРИРААТ КАЈ СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ

Во текот на месец октомври, не е пристигната пријава за заразно заболување кај странски државјанин кој престојувал во Република Северна Македонија.

Од вкупно пријавените до месец август, 4 пријави се за ентероколит, по три пријави за инфлуенца и ТБЦ, по два случаи се за салмонелоза и вирусен хепатит Б и една пријава за скарлатина.

По земја на живеалиште на странските државјани, 12 пријави се за жители на Косово, 2 пријави за жители на Кореја и една за жител на Шведска.

Кузмановска Г., Караџовски Ж., Ставридис К., Балажи Љ., Кочински Д., Положани Е., Цветановска Ж., Столеска Илиоска Р., Исмани М. Чибишева Д.